

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 2024 година, на ЈПК Комуна Крушево, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-78/21 од 18 мај 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 август 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК Комуна Крушево за регулиран период 2022-2024 година

1. На ЈПК Комуна Крушево се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
 - за 2022 година во износ од 1,88 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 1,93 ден/м³;
 - за 2024 година во износ од 1,99 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,25%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 0,25%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2024 година изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 1,88 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 1,88 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 1,93 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 1,94 ден/м³;
 - за 2024 година:
 - минимална просечна тарифа 1,98 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 1,99 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2022-2024 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2022 година.

Образложение

ЈПК Комуна Крушево, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2022-2024 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-78/21 од 18 мај 2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈПК Комуна Крушево ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈПК Комуна Крушево во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2020 година:

Опис	2020
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	39.796
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	0
Трошоци за осигурување на основни средства	1.446
Бруто плати	353.593
Други услуги	67.764
Останати и вонредни трошоци	8.122
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	0
Вкупно оперативни трошоци	470.721
Остварена просечна пондерирана тарифа	4,66

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	499.192	513.953	529.273
Амортизација	денари	3.675	3.518	3.372
Средства за ликвидност	денари	2.514	2.587	2.663
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани средства	денари	0	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	505.381	520.058	535.308
Количина	m³	268.108	268.465	268.465
Просечна тарифа	ден/m³	1,88	1,93	1,99
Минимална просечна тарифа	ден/m³	1,88	1,93	1,98
Максимална просечна тарифа	ден/m³	1,88	1,94	1,99

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 16 јуни 2021 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 30 јули 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК Комуна Крушево, за регулиран период 2022-2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1437/2 од 5 август

2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	499.192	513.953	529.273
Амортизација	денари	3.675	3.518	3.372
Средства за ликвидност	денари	2.514	2.587	2.663
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани основни средства	денари	0	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	505.381	520.058	535.308
Количина	m³	268.108	268.465	268.465
Просечна тарифа	ден/m³	1,88	1,93	1,99
Минимална просечна тарифа	ден/m³	1,88	1,93	1,98
Максимална просечна тарифа	ден/m³	1,88	1,94	1,99

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2022 – 2024 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 41.234 денари за 2022 година, 41.952 денари за 2023 година и 42.969 денари за 2024 година;
2. Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.519 денари за 2020 година, 1.554 денари за 2023 година и 1.591 денари за 2024 година;
3. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 377.973 денари за 2022 година, 390.683 денари за 2023 година и 403.887 денари за 2024 година;
4. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 69.937 денари за 2022 година, 71.039 денари за 2023 година и 72.165 денари за 2024 година;
5. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 8.529 денари за 2022 година, 8.725 денари за 2023 година и 8.934 денари за 2024 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 3.675 денари за 2022 година, 3.518 денари за 2023 година и за 2024 година амортизацијата на сопствените основни средства изнесува 3.372 денари.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 2.514 денари за 2022 година, 2.587 денари за 2023 година и 2.663 денари за 2024 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 1,88 ден/m³ за 2022 година, 1,93 ден/m³ за 2023 година и 1,99 ден/m³ за 2024 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води ЈПК Комуна Крушево треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Крушево.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈПК Комуна Крушево ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 0,25% за 2022 година, 0,25% за 2023 година и 0,25% за 2024 година.

ЈПК Комуна Крушево при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, како и средствата за ликвидност.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈПК Комуна Крушево да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-78/21
5 август 2021 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски